



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Koino

Енаpart секогаш се стреми да ги обезбеди најдобрите цени и тајмингот на набавките за своите клиенти. Ние продаваме само оригинална опрема и резервни делови, иако не сме секогаш официјален дистрибутер или дилер на производителот. Сите прикажани трговски марки и броеви на делови се сопственост на нивните соодветни сопственици.

Производи од брендот

Производ	Опис
KBL30MP	Илиминирани Притиснете го копчето прекинувач, заштитен тип
KH- 503L-AC110V/RED	Pilot lamp
KH-301	Префрли камери
KH-3011	
KH-3066EB GREEN (pack 1x5 pcs)	прекинувач притискање на копчето
KH-4022 (Dual)	аларм сирена
KH-403D-24	Континуиран свонче
KH-513DL-DC24V-Y	
KH-513L-110VAC /green	притиснете го копчето прекинувач
KH-516-C00-W24	
KH-60200-4	TERMINAL BLOCK
KH-60300-3	TERMINAL BLOCK
KTM-1T	часа
KH 9016-RP	прекинувач
KH-302R-2401 Knob Type H	камера прекинувач
KH-309	(KSL25L2-11) ** СЕЛЕКТОР ПРЕКИНУВАЧ
KH-103-4CL-DC12V	** РЕЛЕ
KH-307	(KPB25M-11) ** ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО ПРЕКИНУВАЧ
KH-403F-24 (pack 1x5 pcs)	Свончето
KH-503TL	.
KH-301C-1	прекинувач за камери
KH-3065EB 30mm Emergency Green Push Button	
KH-3065EB-11-Y	ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО ПРЕКИНУВАЧ
KH-3065EB-11-G	притиснете го копчето прекинувач
KH-3065EB-11-R	За итни случаи Притиснете го копчето прекинувач
KH-4065A	Сигнал телефон
KH-5040L	
KH-60300-4	4Pole терминал блок
KH-3030-2	2Позиција клуч прекинувач
KH-3040-11	ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО ПРЕКИНУВАЧ
KH-3040 (pack x10)	КОПЧЕ ЗА ЦОГИРАЊЕ
KPB30MS-20-BK	селекторот
KPB30M (Red)	Притиснете го копчето
KSL30K2-11	СЕЛЕКТОРСКИ ПРЕКИНУВАЧ

Производ	Опис
KH-5030L-DC24V-W,B Alternative	
KH-503L	
KH-103-H2CL (AC6/12/24/50V)	Релее
KH-6115S	клема
KH-301-3109	КАМЕРИ ПРЕКИНУВАЧ
KH-503L-R	PILOT LAMP
KH-2201-10BK	
KH-2201-10R	
KH-2201-10Y	
KH-2201ER-22R	
KH-2201-G, R, B	
KH-2201S-11B	
KH-2201-20Y	
KH-2202-2K 22MM	2-ПОС КЛУЧ ПРЕКИНУВАЧ
KH-2202-2S-11	
KH-2202-3K	
KH-2204LP-2-11G	
KH-2204LP-2-11Y	
KH-5020L-24 Red,Green,Yellow	
KPB30M-G10,Y,BK,R,W	
NF30-PM-Y	
KSL30K2	ПРЕКИНУВАЧ ЗА ИЗБОР НА КЛУЧ
KSL30S3	
KPB30ER -11- X	Притиснете го копчето, Свртете го за да
KH-402-2	Свончето
KEPB16ER-R2B	Притиснете го копчето Свртете го за ресетирање прекинувач
KH-9016-PBL (pack x10)	Микропрекинувач
KH-3011-11	Прекинувач за селектор
KH-3012-20	СЕЛЕКТОР ПРЕКИНУВАЧ
KH-2203L-2-R	
KH-9015-HL	
KH-2202-3K-20	КЛУЧ ПРЕКИНУВАЧ
KH-60300-4 300A 4P	
KH-3071EB-11-Y	
KH-516-C00-R24	
KSL30S3-20 30mm 3Position 2NO Selector Switch	Селектор прекинувач
KH-3011-2 30mm 2Position Selector Switch	Селектор прекинувач
KH-2202-3L-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	Селектор прекинувач
KH-2201EB-11Y 22mm 1NO+1NC Yellow Mushroom Push Button	Притиснете го копчето прекинувач
KPB30M-G11 30mm 1NO+1NC Green Push Button	Притиснете го копчето прекинувач
KPB30 IP65/Momentary/RED/1NO+1NC	Притиснете го копчето прекинувач
KH-2204LP-TL-11G 22mm 1NO+1NC Green LDED Illuminated Push Button	

Производ	Опис
KH-2202-3S-20 22mm 3Position 2NO Selector Switch	Селектор прекинувач
KH-2204L-TL-R	
KH-2204L-TL-Y	
KH-2201-11-BK	Притиснете го копчето прекинувач
KH-2204L-TL-G	
KH-2201-11-G	
KH-2201-11-W	
KPB30EM-11G	
KH-5040L RED	КВАДРАТНИ СВЕТЛИНА = ТОПЛИНА ТРАСИРАЊЕ
KH-5040L YELLOW	
KH-5040L GREEN	
KH-5040L WHITE	
KH-5040L BLUE	
YS24VR (RED COLOUR)	
YS24VG (GREEN)	
YS24VY (YELLOW)	
YS 24V White	
YS24VB (BLUE)	
KPB30M-11R	
KPB30M-11-G	
KH-103-4CL (AC110/220V)	
KH-103-4CL (DC 12/24V)	РЕЛЕ
KH-103-4CL (AC6/12/24/50/230/240V)	RELAY
KH-103-4CL(DC6/48/110V)	РЕЛЕ
KH-4025-2	СИРЕНА
KCB-303D	КУТИЈА ЗА КОНТРОЛА
KH-2201ER-01R (1 box=10 pcs)	
KLJN-A2	
KH-2203-TL-24	
KH-9016-RP	
KSL25L2-11	рачен преклопник 25mm
KCB-252D	ЕЛЕКТРИЧНА КУТИЈА
KH-103-4CL DC24V (pack x10)	
KH-103-H2CL 220VAC	реле
KH-3040-11-G	ПРЕКИНУВАЧ
KH-8115	FOOT SWITCH
KH-2204LP-TL-G	ПРИТИСНИ КОПЧИЊА СВЕТИЛКА
THE BUTTON ONLY FOR KH-3065EB	
KH-9012-5HRL-C	микро прекинувач
KPB30M-11	
KTM-3M-30S-D2	
KH-102-3C DC24V	
KH-3065EB-11-G:10.R:10	Притиснете го копчето SWITCH
KH-2201-11-Y	Притиснете го копчето SWITCH
KH-2201EB-11G	

Производ	Опис
KCR-303-3109	
KTM-AMT	
KH-2204LP-TL-11R 22mm 1NO+1NC 24V Red LED Illuminated Push Button.	
KLNJ IP67	
KLGL	
KLCA12	ограничен прекинувач
KH-9011	
KH-503DL-DC24V-W	ПИЛОТ LAMP
KH-503DL-DC24V-G	ПИЛОТ LAMP
KH-516L-B00-DC24V-R.G.Y	ПИЛОТ LAMP
KH-2201ER-22-G	Притиснете го копчето SWITCH
KSL30K3-20	селекторот
KH-5030L-DC24V-R.G.Y	SQUARE СВЕТЛИНАТА
KBL30M-L3C-Y11	
KH-3065EB-Y11	
KPB30ER-11R	
KBL25M-L2A	
KBL30MP-LA2	
KBL30MP-L2A -11-	
KH-513TL	
KH-516L-B00-DC24V-W.B	ПИЛОТ LAMP
KH-5030L-DC24V-W.B	SQUARE СВЕТЛИНАТА
KH-101-2A	реле
KPB25M-11BK	
KPL30-L3C (Red,Green,Yellow)	
KPL30-L3C (White,Blue)	
KLCA12-LE	
KLCA12-LD	
KPB25ER-11-Y	притисни button прекинувач
KH-302KL-7*4	КЛУЧНИ шкафче
KSL30L3	Прекинувач за селектор
KH-3066EB-11 (1a1b)	Притиснете го копчето SWITCH
KH-514	
KLD2	граничен прекинувач
KH-2203-TL (WHITE) PILOT LIGHT	
KH-2203-TL (GREEN) PILOT LIGHT	
KH-2204LP-TL-DC24V-Y	LED осветлена Притиснете го копчето
KPB25EM-Y11	жолта притискање на копчето
KH2201EB-11BK	
KPB25EM-R11	црвена притискање на копчето
KPB25M-11Y	ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО
KPB25M-11-R	ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО ПРЕКИНУВАЧ
KPB30M-11-BK	
KTS-S25MGL (built-in resistors, cover, 50cm wire)	

Производ	Опис
KSL25K2	ФБ (моментална 24V DC)
KH-301-3109R	ПРЕКИНУВАЧ
K57-S01	За контрола на температурата
KH-2203-TL 24V 1W PILOT LAMP	
KH-2202-2L-11	селекторот
KH-2204-2-11R	
KH-2201-10G	ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО
KH-2203L-TL-DC24V-G	LED LAMP ПИЛОТ
KH-2203L-TL-DC24V-W	LED светилка
KH-2204LP-TL-DC24V-G	LED осветлена Притиснете го копчето
KH-8010-SLTA (NO.4 CORE DIE OUT)	граница прекинувач
KH-8010-SLTA	граница прекинувач
KSL 2	КЛУЧ САМО ЗА СЕЛЕКТОРСКИ ПРЕКИНУВАЧ
KH-2202-2S 22MM	2-ПОС прекинувачот за избор
KSL30S2-10	
KH-3008-11-BK	
KH-513DL DC24V	
KPL30	ПИЛОТ LAMP
KH-3046ER same as KH-3046ER-11	ИТНА СТОП КОПЧЕ
KPL30-3C 24VAC/DC	
KH-2202-3AL-20	селекторот
KH-2201ER-10-R Alternative	
KH-2201ER-01R	Црвена печурка копче
KPB-25ER/RED/2NO+2NC	
KH-2201ER-11R	1А1В ЦРВЕНО КОПЧЕ ЗА ИТНИ СЛУЧАИ СТОП
KPB25WM-20-B (MOQ 10 pcs)	Притискање на копчето
KH-9016-HLL	граница прекинувач
KH-103-4C AC110V	
KH-103-4C/DC24V	
KH-102-2C-DC125V	
KH-RS-R8	RELAY ОСНОВА
KH-2202-2K-11	Копче
KH-2201ER-11	ИТНИ SWITCH
KH-302KL-5301	
KH-9012-HLRC	граница прекинувач
KPS-P300S	
KSC-22 4202	
KH 6030-3	
KH-103-4CL/220VAC (pack 1x10)	реле
KFS-PC8 (pack x5)	ниво прекинувач
KH-3071EB (pack x10)	Копче прекинувач GREEN
KPB-25ER/RED/1NO+1NC (pack x20)	
KH-9015-HR-M	граница прекинувач
KSL30AK2-11	прекинувач
KH-2203L-TL (lamp cup - R)	пилот светло

Производ	Опис
КРВ25М-ВК11	ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО
KBL30M-L3C-Y	
KH-501-R	ПИЛОТ LAMP RED
KBL30M-L3C-R	
KH-516-C11-G24	
KH-516-C11-R24	
KH-8005-C	Ограничен прекинувач
KH-516-C31	Ø16 притискање на копчето ПРЕКИНУВАЧ
KH-2201-11-R	Притиснете го копчето
KH-4025D	
KH-9015-PBS	Микро прекинувач
KH-RS-14N (pack x20)	MULTI тајмингот РЕЛЕ
LED bulbs of KBL30M-L2A (Red,Green,Yellow)	
LED bulbs of KBL30M-L2A (White,Blue)	
KSC-22-2531	прекинувач transfer
KSC-22-3234	трансфер прекинувач
KH-3046ER-11-R	ПРЕКИНУВАЧ СО КОПЧЕ
KH-2204LP-TL-11R	
KH-2204LP-TL-11G	
KH-516-C00-DC24	LAMP
KH-4022 (Direct)	аларм сирена
KH-4022 (Flicker)	аларм сирена
KH-6060-3P (pack x10)	
KH-6060-4P (pack x10)	
КРВ25ЕР-11-?	итни копче
Z4G1P09B	
KH-RS-14M	Приклучок за реле
КРВ25ЕР-11-Р	Печурка главата прекинувач притискање на копчето
KTM-3MN-1-D2	МУЛТИ ТАЈМИНГ РЕЛЕ
Red button for KH-3046ER	Копче
КРВ 25 ER - R11 (package of 20 pcs)	Притискање на копчето
KH-3081EB-11-G	Прекинувач на копчето
KH-302K-2103	ПРЕКИНУВАЧ
KTM-3M-60S-D2	
KH-302K-3233	
КРВ-25WЕР-Р-11 (pack x10)	ESTOP SWITCH
КРВ25М-11-Г	прекинувач
KH-5040L-24 Red	
KH-5040L-24 White	
КРВ30ЕР-11 /red	итни копче
KH-2201-01R	
KH3065EBG	
KH-3046ER (pack x10)	Притиснете го копчето прекинувач (ИТНА СТОП)
KH-403-1	ЗУМЕР
KH-8018	Ножен прекинувач

Производ	Опис
KBL25M-L3C-G11	Осветлено Притиснете го копчето прекин
KPB25M-B11	Притиснете го копчето пролет сино
KH-103-H2CL (pack x10)	
KLCA2-LD	
KPB25WM-11G	Прекинувач
KSEP-25402	Прекинувач
KSEP-25404	Прекинувач
KSL25K3-20	Прекинувач
KSL25AK3-20	Прекинувач
KBL 30 WMP-L2A Red,Green,Yellow	Префрлете се со светлина
KBL 30 WMP-L2A White,Blue	прекинувач со светлина
KPB25M-G11	Прекинувач со копче
KPL30W-L2A Red,Green,Yellow	
KPL30W-L2A White,Blue	
KSL30WL3-20	
KH-301-V33	
KPB30WER-11	
KH-5030L-24 Red,Green,Yellow	
KC-22	
KH-8005-PR	
KH-2201-BK	Притиснете го копчето прекинувач
KH-9015-PBF	МИКРО ПРЕКИНУВАЧ
KBL30MP-L3C-R	Копче за итни случаи
KBL30MP-L3C-O	копче за итни случаи
KH-3066EB (pack x10)	
KPS-AP3000 (emitter+receiver)	
KPB25M-Y11	Прекинувач со копче
KH-513-TL-DC24V-G	
KH513TL red	осветлено копче
KH-513-G	
KBL30MP-3C (Red)	Осветлени Притиснете го копчето
KBL30MP-3C (Green)	Осветлени Притиснете го копчето
KBL30MP-L3C11 DC24 (R.G.Y)	Осветлен прекинувач со копче
KH-2201-11	Копче
KH-2204P-2411	22mm 1NO+1NC 24VAC/DC осветлено Притиснете го копчето
KH-2204LP-TL-11Y	
KH-302R	
KH-9015-PBL	микро прекинувач
P/N: KH-5002-1L-R	Пилот светилка LED Црвена
P/N: KH-5002-1L-Y	Пилот светилка, LED жолта
P/N: KH-5002-1L-W	Пилот светилка
P/N: KH-5002-1L-G	Пилот светилка
P/N: KH-512-L-R	Пилот светилка
P/N: KH-512-L-G	Пилот светилка

Производ	Опис
KSL-25-L-3-20	Селектор
KPB-25-M-11	Притиснете го копчето
KH-102-3C/LED/AC220V	Електричен прекинувач и галантерија реле
KH-102-3C/no-LED/AC220V	
KH-103-4CL, 230VAC	реле
KH-9015-CRP	микро прекинувач
KSEP-224-02	
KLCA2-2-LD3	граничен прекинувач
KH8005-R	граничен прекинувач
KBL30M-L3C-G11	
KPB30M-11-Y	
KBL30MP-L3C-Y11	
KBL30MP-L3C-R11	
KPB30M-BK11	
KSL25W-S3	
KPB25WAT-R20	ПРЕКИНУВАЧ
KA-005-25	
KH-2203-2G(AC220V)	
KH-2203-2-W(AC220V)	220V БЕЛА ПИЛОТ СВЕТИЛКА
KH-2204P-TL-DC24V	ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО
KH-2204P-3(AC230V)	ПРИТИСКАЊЕ НА КОПЧЕТО
KH-2204ER-3(AC230V)	ПРИТИСНЕТЕ ГО КОПЧЕТО ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ВКЛУЧЕТЕ ГО КОПЧЕТО
NS22-S3-2A0B	Прирачник селектор прекинувач
KLCA12-2LD (pack x10)	Прекинувач за ограничување
KH-103-H2CL AC220V	
KH-8012	НОЖЕН ПРЕКИНУВАЧ
NF22-BM-3CG1	Осветлен притисни бутонски прекинувач зелен NF22 (Внатрешно)
NF22-BM-3CB1	Осветлен притисни button прекинувач сина NF22 (Внатрешно)
KSD-2BC	Безбедносен прекинувач
KSD-2BV	Безбедносен прекинувач
KSC-22-6302H	трансфер прекинувач
KSC-22-3501H	трансфер прекинувач
KSC-22-3234F	ПРЕКИНУВАЧ
KSC-22-5201H	трансфер прекинувач
KSC-22-5204H	трансфер прекинувач
KSC-22-5401H	трансфер прекинувач
KPB 25 WM-11-R	Прекинувач
KPB25WM-01-G	Притиснете го копчето, моментално
KPB25WM-11-B	Притиснете го копчето, моментално
KH-3065EB GREEN	Прекинувач
KH-103-4CL/AC220V	РЕЛЕ
KBL30MP-L2A -11-R	

Производ	Опис
KBL30MP-L2A -11-G	
KBL30MP-L2A -11-Y	
KBL30MP-L2A -11-O	
KBL30MP-L2A -11-W	
KBL30MP-L2A -11-B	
KSL30L2-11	
KSL30AL3-20	
KH-2201	
KPB25WM-111-B	Копче- сино
KH-9015-RP	микро прекинувач
KH60200-3	
KH-2204EB-TL	
KH-8005-SR	свич
KH-60300-4P	
KBL30MP-L2A-G	Притиснете го копчето
KH-3040	Притиснете го копчето прекинувач
KTS-S25MG	
KTS-S25MGL (no resistors, no cover, 50 cm wire)	
KH-3046ER-11	комплетен прекинувач
KH-301-3103	
button for KH-3046ER	
KH-9012-HRS-C	микро прекинувач
KH-3008-11-Y	
KH-516-C11-DC24V-W	
KPS-M21	
KPL16-L3CW	
KH-516-A31 green	притискање на копчето
KH-516-A31 red	притискање на копчето
KH-302K5303	САМ прекинувач
KH-2204-TL-DC24V-11-B	ОСВЕТЛЕН ПРЕКИНУВАЧ НА КОПЧЕТО
KH-301-3202(R)	Камера прекинувач
KH-2204-TL-DC24V-11-R	ОСВЕТЛЕН ПРЕКИНУВАЧ НА КОПЧЕТО
KH-2204-TL-DC24V-11-G	ОСВЕТЛЕН ПРЕКИНУВАЧ НА КОПЧЕТО
KH-2204-TL-DC24V-11-Y	ОСВЕТЛЕН ПРЕКИНУВАЧ НА КОПЧЕТО
KH-2204-TL-DC24V-11-W	ОСВЕТЛЕН ПРЕКИНУВАЧ НА КОПЧЕТО
KCB-223D	
KPL25-L2A-W11	
KPL25-L2A-G11	
Z4G1L07B	Микро прекинувач со рачката на ролери со кратка панта
KH-9015-HR-L	микро прекинувач
KH3065EB	ПРЕКИНУВАЧ СО КОПЧЕ
ZC4G1P05B / KH-9016-PB(L)	микро прекинувач
KPL30-L3C-R	
KPL30-L3C-G	
KPL30-L3C-Y	

Производ	Опис
KPL30-L3C-W	
KPL30-L3C-B	
KH-500TL-DC24V-1-R	
KH-500TL-DC24V-1-G	
KH-500TL-DC24V-1-Y	
KH-500TL-DC24V-1-W	
KSL25K2-10	селектор прекинувач
KH-4016D (Direct)	
KH-4016F (Flicker)	
KH-4016W (Whistle)	
KH-302KL-4202	КАМЕРИ ПРЕКИНУВАЧ
KH-8005-S	граничен прекинувач
KH-103-2C	реле
KH-9010-MT	Прекинувач за ограничување
KH-2203L-TL-R	Пилот светилка
KH-2203L-TL-Y	Пилот светилка
KH-2204LP1-11-R	Осветлени Притиснете го копчето
KH-516L-B11-DC24V-G	Осветлен прекинувач со копче за притискање (LED)
KH-516L-B21-DC24V-R	Осветлен прекинувач со копче за притискање (LED)
KH-516L-C00-DC24V-B	Пилот светилка (LED)
KH-516L-C00-DC24V-G	Пилот светилка (LED)
KH-516L-C00-DC24V-R	Пилот светилка (LED)
KH-516L-C00-DC24V-W	Пилот светилка (LED)
KH-561L-B11-G(24V)	Осветлен прекинувач со копче
KH-561L-B21-R(24V)	Осветлен прекинувач со копче
KH-561L-C00-B(24V)	Пилот светилка
KH-561L-C00-G(24V)	Пилот светилка
KH-561L-C00-R(24V)	Пилот светилка
KH-561L-C00-W(24V)	Пилот светилка
KH-302KL 5505	прекинувач
KH-4065D	
KH-4025	Зумер
KH-102-2C 230v	Релее
KH-5030L-24VDC Green	Обележувач монтиран на панел
KPB25M-R-11	Прекинувач со копче
KSEB-3043C13	
KH-B3	КОНТАКТ БЛОК
KH-301-2203	
KH-301-3233	
KH-3065EB-R	ПРЕКИНУВАЧ ЗА ИТНИ КОПЧИЊА, ЦРВЕН
KH-301CL-1	Камерски прекинувач
KH-9012-HRL-C	Микро прекинувач
KPB25ER-02-R	
KH-5030L-24PCK	
KH-5001-1	

Производ	Опис
KH2203-TL 22mm (24VDC) (Orange)	Пилот светилка
KSL16S2-1 (1a1b)	Рачен прекинувач за избор на круг за враќање
KSL16S2-2 (2a2b)	
KH-103-H2CL (AC110/220V)	Релее
KH-103-H2CL (DC6/48/110V)	Релее
KH-103-H2CL (DC12/24V)	Релее
KFS-ES3	Држач за електроди
KH-103-4CL-AC110V	
KS2D-3BH	
KTM-3M10S-A2	Реле за одложување на времето за одложување
KH-516L-B21-G(24)	Илуминирано копче за притискање
KH-516L- B21-R(24)	Осветлено копче за притискање
KH-516L- A21-G(24)	Осветлено копче за притискање
KH-516L- A21-R(24)	Осветлено копче за притискање
KH-516L- B11-G(24)	Осветлено копче за притискање
KH-516L- A11-G(24)	Осветлено копче за притискање
KH-516L- B11-R(24)	Осветлено копче за притискање
KH-516L- A11-R(24)	Осветлено копче за притискање
KH-2204P-TL-G	Осветлен бутон за притискање
KH-5002-1 (34X34)	Сигнално светло
KH-KBL30MP-L3C	
KH-3130	
KPL30W-L3C (24V)	
KPB30ER (1A1B)	
KH-2201S (2A)	
KTM-3M-10S-A22	Тајминг реле
KPB30ER-11	
KPL30W-L3C (24V) / Red, Green, Yellow	
KPL30W-L3C (24V) / White, Blue	
KH-513DL DC24V / Red, Green, Yellow	
KH-513DL DC24V / White, Blue	